

Службен весник

на Република Македонија

Број 155

7 септември 2015, понеделник

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4459. Одлука за избор на потпретседател на Собранието на Република Македонија	6	4464. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на составот на Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија	9
4460. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија	6	4465. Одлука за дополнување на Одлуката избор на претседател, членови и заменици - членови на Советот на Собранискиот канал.....	9
4461. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија	8	4466. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ)	9
4462. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците	8	4467. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ).....	9
4463. Одлука за дополнување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици - членови на Националниот совет за евроинтеграции	8		

	Стр.		Стр.
4468. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на составот на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ)	10	4476. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година	21
4469. Одлука за изменување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ)	10	4477. Одлука за одобрување на Финансискиот извештај за работењето на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година	21
4470. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО)	10	4478. Одлука за одобрување на Годишната сметка на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година	22
4471. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот)	11	4479. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година	22
4472. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на составот на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЛИЕ)	11	4480. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година	22
4473. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици - членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација	11	4481. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година	23
4474. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Чифлик за изградба на објекти со намена домување во станбени куќи КО Чифлик, Општина Желино	12		
4475. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина - јаглен на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје на локалитетот „Звегор-Стамер“, општина Делчево	21		

[illegible]

	Стр.		Стр.
4494. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година	27	4500. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година	29
4495. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година	27	4501. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година	29
4496. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година	28	4502. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година	30
4497. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година	28	4503. Одлука за основање на Јавна установа Центар за традиционална кинеска медицина - Штип	30
4498. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година	28	4504. Одлука за дополнување на Одлуката за основање на ЈПВ Лисиче-Велес	31
4499. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година	29	4505. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за економија	31
		4506. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерство за економија - Државен инспекторат за техничка инспекција	32
		4507. Одлука за престанок и за давање на трајно користење недвижни ствари на Агенција за енергетика на Република Македонија	32
		4508. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство на електрична енергија „ЕМК“ ДООЕЛ Мали хидроелектрани-Скопје	32
		4509. Одлука за продажба на недвижни ствари – објекти на Детско одморалиште Суви Лаки - Струмица	33
		4510. Одлука за продажба на недвижни ствари- објекти на Детско одморалиште Малешево - Берово	33

	Стр.		Стр.
4511. Одлука за продажба на недвижни ствари-објекти на Детско одморалиште Николик - Дојран.....	35	4522. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за продажба на недвижни ствари-објекти на Детско одморалиште „Николик” - Дојран.....	40
4512. Одлука за продажба на недвижни ствари - објекти на Детско одморалиште Пелистер - Битола	35	4523. Одлука за давање согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари ...	41
4513. Одлука за продажба на недвижни ствари - објекти на Детско одморалиште Ѓуриште – Свети Николе.....	36	4524. Решение за разрешување и именување на членови на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди.....	41
4514. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство на електрична енергија „ЕМК” ДООЕЛ Мали хидроелектрани-Скопје	36	4525. Тарифник за утврдување на висината на надоместоците за вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошка документација и рударските проекти	41
4515. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба	37	4526. Исправка на Одлуката за пренесување право на сопственост на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје	43
4516. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на Друштвото за градежништво, услуги и трговија на големо и мало ЦВЕТ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Батинци, Студеничани на локалитетот „Јарова Глава“ општина Сопиште.....	38	4527. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија	43
4517. Одлука за започнување на постапка за доделување концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини	38	4528. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	44
4518. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за продажба на недвижни ствари - објекти на Детско одморалиште Суви Лаки - Струмица	39	4529. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	44
4519. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје ...	39	4530. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	44
4520. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Б5-хотелски комплекс КО Кнежино општина Кичево	40	4531. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	44
4521. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс со намена Б-комерцијални и деловни намени КО Битола 5, Општина Битола.....	40	4532. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	45
		4533. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата ...	45
		4534. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт	46
		4535. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.....	47
		Огласен дел	1-64

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

4459.

Врз основа на членот 67 став 1 од Уставот на Република Македонија, членот 21 став (3) од Деловникот на Собранието на Република Македонија, членот 17 од Законот за Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 104/2009) и Одлуката за утврдување на бројот на потпретседателите на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 85/14), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 септември 2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За потпретседател на Собранието на Република Македонија се избира
- Рената Дескоска, пратеник во Собранието на Република Македонија.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 - 4130/1
4 септември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

4460.

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и членовите 118 став 5) и 119 став 1) од Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 91/2008, 119/10 и 23/13), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 4 септември 2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 95/14, 104/14, 111/14, 114/14, 138/14, 148/14, 23/15, 59/15, 96/15 и 106/15), во точката I потточка 1. Комисија за уставни прашања под в) за членови во точките 12, 13, 14, 15 и 16 се додаваат зборовите:

- „12) Рената Дескоска,
- 13) Марјан Даскаловски,
- 14) Енес Ибрахим,
- 15) Љубомир Јосифовски и
- 16) Ален Георгијев.“

Под г) за заменици на членовите во точките 12, 13, 14, 15 и 16 се додаваат зборовите:

- „12) Горан Мисовски,
- 13) Милева Горгиева,
- 14) Биљана Настеска,
- 15) Бетиане Китев и

16) Миле Андонов.“

Во потточка 2. Законодавно - правна комисија под в) за членови во точките 10, 11 и 12 се додаваат зборовите:

- „10) Соња Мираковска,
- 11) Марјан Даскаловски и
- 12) Горан Сугарески.“

Под г) за заменици на членовите во точките 10, 11 и 12 се додаваат зборовите:

- „10) Љубиша Николиќ
- 11) Дуфе Кукоски и
- 12) Енес Ибрахим.“

Во потточка 3. Комисија за одбрана и безбедност под в) за членови во точките 10, 11 и 12 се додаваат зборовите:

- „10) Горан Сугарески
- 11) Ален Георгијев и
- 12) Марјан Даскаловски.“

Под г) за заменици на членовите во точките 9, 10, 11 и 12 се додаваат зборовите:

- „9) Дуфе Кукоски,
- 10) Биљана Настеска,
- 11) Сашо Поцков и
- 12) Горан Мисовски.“

Во потточка 4. Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците под в) за членови во точките 11 и 12 се додаваат зборовите:

- „11) Рената Дескоска и
- 12) Енес Ибрахим.“

Под г) за заменици на членовите во точките 10, 11 и 12 се додаваат зборовите:

- „10) Бетиане Китев,
- 11) Петре Шилегов и
- 12) Горан Милевски.“

Во потточка 5. Комисија за надворешна политика под в) за членови во точките 10, 11 и 12 се додаваат зборовите:

- „10) Софија Куновска,
- 11) Љубомир Јосифовски и
- 12) Хари Локвенец.“

Под г) за заменици на членовите во точките 10, 11 и 12 се додаваат зборовите:

- „10) Лидија Димова,
- 11) Васко Ковачевски и
- 12) Томислав Тунтев.“

Во потточка 6. Комисија за европски прашања под в) за членови во точките 10, 11 и 12 се додаваат зборовите:

- „10) Лидија Димова,
- 11) Стефан Богоев и
- 12) Бетиане Китев.“

Под г) за заменици на членовите во точките 9, 10, 11 и 12 се додаваат зборовите:

- „9) Софија Куновска,
- 10) Јагода Шахпаска,
- 11) Соња Мираковска и
- 12) Љубомир Јосифовски.“

Во потточка 7. Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот под в) за членови во точките 6, 7 и 8 се додаваат зборовите:

- „6) Петре Шилегов,
- 7) Благоја Стојановски и
- 8) Горан Милевски.“

Под г) за заменици на членовите во точките 6, 7 и 8 се додаваат зборовите:

- „6) Ален Георгијев,
- 7) Јулијана Силјановска и
- 8) Рената Дескоска.“

Во потточка 8. Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање под а) за претседател се додаваат зборовите: „Хари Локвенец“.

Под б) за заменик на претседателот се додаваат зборовите: „Томислав Тунтев“.

Под в) за членови во точката 8 зборовите: „Роза Топузова Каревска“ се заменуваат со зборовите: „Васко Ковачевски“.

Под г) за заменици на членовите во точката 8 зборовите: „Љубица Буралиева“ се заменуваат со зборовите: „Јован Митрески“.

Во потточка 9. Комисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана под а) за претседател се додаваат зборовите: „Горан Мисовски“.

Под б) за заменик на претседателот се додаваат зборовите: „Васко Ковачевски“.

Под в) за членови во точката 4 зборовите: „Солза Грчева“ се заменуваат со зборовите: „Петре Шилегов“.

Под г) за заменици на членовите во точката 4 зборовите: „Роза Топузова Каревска“ се заменуваат со зборовите: „Љубиша Николиќ“.

Во потточка 10. Комисија за финансирање и буџет под а) за претседател се додаваат зборовите: „Марјанчо Николов“.

Под б) за заменик на претседателот се додаваат зборовите: „Миле Андонов“.

Под в) за членови во точките 11 и 12 се додаваат зборовите:

- „11) Горан Милевски и
- 12) Стојко Пауновски.“

Под г) за заменици на членовите во точките 11 и 12 се додаваат зборовите:

- „11) Јован Митрески и
- 12) Васко Ковачевски.“

Во потточка 11. Комисија за економски прашања под в) за членови во точките 8, 9 и 10 се додаваат зборовите:

- „8) Миле Андонов
- 9) Стефан Богоев и
- 10) Васко Ковачевски.“

Под г) за заменици на членовите во точките 9 и 10 се додаваат зборовите:

- „9) Стојко Пауновски и
- 10) Марјанчо Николов.“

Во потточка 12. Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство под а) за претседател се додаваат зборовите: „Панче Орцев“.

Под б) за заменик на претседателот се додаваат зборовите: „Сашо Поцков“.

Под в) за членови во точките 9 и 10 се додаваат зборовите:

- „9) Милева Ѓоргиева и
- 10) Мира Стојчевска.“

Под г) за заменици на членовите во точките 9 и 10 се додаваат зборовите:

- „9) Горан Сугарески и
- 10) Миле Андонов.“

Во потточка 13. Комисија за транспорт, врски и екологија под в) за членови во точките 8, 9 и 10 се додаваат зборовите:

- „8) Дуфе Кукоски,
- 9) Томислав Тунтев и
- 10) Љубиша Николиќ.“

Под г) за заменици на членовите во точките 9 и 10 се додаваат зборовите:

- „9) Благоја Стојановски и
- 10) Хари Локвенец.“

Во потточка 14. Комисија за образование, наука и спорт под в) за членови во точките 11 и 12 се додаваат зборовите:

- „11) Љубиша Николиќ и
- 12) Милева Ѓоргиева“.

Под г) за заменици на членовите во точките 10, 11 и 12 се додаваат зборовите:

- „10) Горан Милевски
- 11) Рената Дескоска и
- 12) Јован Митрески.“

Во потточка 15. Комисија за култура под в) за членови во точката 10 се додаваат зборовите:

- „10) Софија Куновска“.

Под г) за заменици на членовите во точките 8, 9 и 10 се додаваат зборовите:

- „8) Стефан Богоев
- 9) Соња Мираковска и
- 10) Лидија Димова“.

Во потточка 16. Комисија за здравство под а) за претседател се додаваат зборовите: „Јагода Шахпаска“.

Под б) за заменик на претседателот се додаваат зборовите: „Ален Георгијев“.

Под в) за членови во точките 9 и 10 се додаваат зборовите:

- „9) Биљана Настеска и
- 10) Јулијана Силјановска.“

Под г) за заменици на членовите во точката 10 се додаваат зборовите:

- „10) Марјанчо Николов.“

Во потточка 17. Комисија за труд и социјална политика под а) за претседател се додаваат зборовите: „Јован Митрески“.

Под б) за заменик на претседателот се додаваат зборовите: „Соња Мираковска“.

Под в) за членови во точките 10, 11 и 12 се додаваат зборовите:

- „10) Марјанчо Николов,
- 11) Јулијана Силјановска и
- 12) Јагода Шахпаска.“

Под г) за заменици на членовите во точките 11 и 12 се додаваат зборовите:

- „11) Марјан Даскаловски и
- 12) Ален Георгијев.“

Во потточка 18. Комисија за локална самоуправа под в) за членови во точките 10, 11 и 12 се додаваат зборовите:

- „10) Благоја Стојановски,
- 11) Дуфе Кукоски и
- 12) Сашо Поцков.“

Под г) за заменици на членовите во точките 10, 11 и 12 се додаваат зборовите:

- „10) Панче Орцев,
- 11) Мира Стојчевска и
- 12) Марјан Даскаловски.“

Во потточка 19. Комисија за еднакви можности на жените и мажите под в) за членови во точките 8, 9 и 10 се додаваат зборовите:

- „8) Мира Стојчевска,
- 9) Соња Миравовска и
- 10) Биљана Настеска.“

Под г) за заменици на членовите во точките 9 и 10 се додаваат зборовите:

- „9) Милева Ѓоргиева и
- 10) Јулијана Силјановска.“

Во потточка 20. Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања под в) за членови: во точките 7 и 8 се додаваат зборовите:

- „7) Панче Орцев и
- 8) Петре Шилегов.“

Под г) за заменици на членовите: во точките 7 и 8 се додаваат зборовите:

- „7) Енес Ибрахим и
- 8) Сашо Поцков.“

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија."

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 - 4131/1
4 септември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

4461.

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и членовите 118 став 5 и 119 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 91/2008, 119/10, 130/10 и 23/13), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 4 септември 2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собрание-

то на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 75/14 и 23/15), во точката II. под а) за членови: во точката 10. се додаваат зборовите: „Горан Мисовски“, во точката 11. се додаваат зборовите: „Горан Сугарески“ и во точката 12 се додаваат зборовите: „Стефан Богоев“.

Под б) за заменици членови во точките 10. се додаваат зборовите: „Благоја Стојановски“, во точката 11. се додаваат зборовите: „Љубомир Јосифовски“ и во точката 12. се додаваат зборовите: „Софија Куновска“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија."

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 - 4132/1
4 септември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

4462.

Врз основа на членот 78 став 3 од Уставот на Република Македонија и членот 2 од Законот за Комитетот за односи меѓу заедниците („Службен весник на Република Македонија“ број 150/2007), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 септември 2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ

I. Во Одлуката за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците („Службен весник на Република Македонија“ број 104/14), во точката I. алинеја 1 во точката 6) се додаваат зборовите: „Стојко Пауновски“, а во точката 7) се додаваат зборовите: „Благоја Стојановски“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 - 4133/1
4 септември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

4463.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 3 од Одлуката за основање Национален совет за евроинтеграции ("Службен весник на Република Македонија" број 140/2007 и 91/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 септември 2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ - ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

I. Во Одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици - членови на Националниот совет за евроинтеграции ("Службен весник на

Република Македонија“ број 100/14, 114/14 и 165/14), во точката I, под а) за претседател се додаваат зборовите: „Лидија Димова, пратеник во Собранието на Република Македонија“.

Под в) за членови во точката 6. се додаваат зборовите: „Васко Ковачевски, пратеник во Собранието на Република Македонија“.

Под г) за заменици - членови во точката 5. се додаваат зборовите: „Рената „Дескоска, пратеник во Собранието на Република Македонија“, а во точката 6. се додаваат зборовите: „Петре Шилегов, пратеник во Собранието на Република Македонија“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 - 4134/1
4 септември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

4464.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 26 став 2 од Законот за Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 104/2009), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 септември 2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА БУЏЕТСКИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за утврдување на составот на Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" број 104/14), во точка III. Членови на Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија, во подточка 8) се додаваат зборовите: „Миле Андонов“, а во подточка 9) се додаваат зборовите „Горан Милевски“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 - 4135/1
4 септември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

4465.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 33 ставови 1 и 3 од Законот за Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 104/2009), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 септември 2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ - ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА СОБРАНИСКИОТ КАНАЛ

I. Во Одлуката за избор на претседател, членови и заменици - членови на Советот на Собранискиот канал ("Службен весник на Република Македонија" број 104/14), во точката II. За членови на Советот на Собра-

нскиот канал, во потточката 8) се додаваат зборовите: „Софија Куновска", во потточката 9) се додаваат зборовите: „Благоја Стојановски", а во точката 10) се додаваат зборовите: „Хари Локвенец".

Во точката III. За заменици - членови на Советот на Собранискиот канал: во потточката 8) се додаваат зборовите: „Горан Мисовски", во потточката 9) се додаваат зборовите: „Панче Орцев", а во потточката 10) се додаваат зборовите: „Дуфе Куковски".

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 - 4136/1
4 септември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

4466.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 3 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" број 85/14), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 4 септември 2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА (ПС СЕ)

1. Во Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ) („Службен весник на Република Македонија" број 95/14), во точката 1 под б) за членови во алинејата 1 се додаваат зборовите: „Рената Дескоска“.

Под в) за заменици членови на Делегацијата во алинејата 2 се додаваат зборовите: „Стефан Богоев“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 - 4137/1
4 септември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

4467.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 4 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" број 85/14), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 4 септември 2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И СОРАБОТКА ВО ЕВРОПА (ПС ОБСЕ)

1. Во Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ) („Службен весник на РМ“ број 95/14) во точката 1. под а) за шеф на Делегацијата во алинејата се додаваат зборовите: „Рената Дескоска“.

Под в) за заменици членови на Делегацијата, во алинејата 2 се додаваат зборовите: „Софија Куновска“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-4138/1
4 септември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

4468.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 5 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 85/14), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 4 септември 2015 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНАТА УНИЈА (ИПУ)**

1. Во Одлуката за утврдување на составот на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ) („Службен весник на Република Македонија“ број 95/14), во точката 2 членови на Делегацијата, во потточка 3) се додаваат зборовите: „Горан Сугарески“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-4139/1
4 септември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

4469.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 6 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 85/14), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 4 септември 2015 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА
ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА
ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНАТА
ДИМЕНЗИЈА НА ЦЕНТРАЛНОЕВРОПСКАТА
ИНИЦИЈАТИВА (ПД ЦЕИ)**

1. Во Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ) („Службен весник на Република Македонија“ број 95/14 и 51/15), во точката 1 под а) за шеф на Делегацијата зборовите: „Александар Николоски“ се заменуваат со зборовите: „Јулијана Силјановска“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-4140/1
4 септември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

4470.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 7 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 85/14), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 4 септември 2015 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР
НА ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ
НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАР-
НОТО СОБРАНИЕ НА СЕВЕРНОАТЛАНТСКАТА
ДОГОВОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ПС НАТО)**

1. Во Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО),(„Службен весник на Република Македонија“ број 95/14) во точката 1, под б) за членови на Делегацијата во алинејата 1 се додаваат зборовите: „Горан Сугарески“.

Под в) за заменици членови на Делегацијата во алинејата 2 се додаваат зборовите: „Дуфе Куковски“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-4141/1
4 септември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

4471.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 8 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 85/14), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 4 септември 2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ НА МЕДИТЕРАНТОТ (ПС НА МЕДИТЕРАНТОТ)

1. Во Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот) („Службен весник на Република Македонија“ број 95/14) во точката 1., под б) за членови во алинејата 2 се додаваат зборовите: „Енес Ибрахим“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-4142/1
4 септември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

4472.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 9 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 85/14), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 4 септември 2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ НА ПРОЦЕСОТ ЗА СОРАБОТКА ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА (ПС ПСИЈЕ)

1. Во Одлуката за утврдување на составот на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка

во Југоисточна Европа (ПС ПСИЈЕ) („Службен весник на Република Македонија“ број 95/14), во точката 2. Членови на Делегацијата во потточка 2) се додаваат зборовите: „Софија Куновска“.

Во точка 3. Заменици членови на Делегацијата во потточка 2) се додаваат зборовите: „Љубомир Јосифовски“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-4143/1
4 септември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

4473.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 3 од Одлуката за основање на Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација („Службен весник на Република Македонија“ број 88/2004), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 септември 2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ - ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНИОТ КОМИТЕТ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици - членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација („Службен весник на Република Македонија“ број 95/14), во точката I., под б) за потпретседатели во алинејата 1 се додаваат зборовите: „Лидија Димова“.

Под в) за членови: во точката 10) се додаваат зборовите „Томислав Тунтев“, во точката 11) се додаваат зборовите: „Горан Милевски“, а во точката 12) се додаваат зборовите: „Петре Шилегов“.

Под в) за заменици - членови: во точката 10) се додаваат зборовите: „Соња Миравска“, во точката 11) се додаваат зборовите: „Јагода Шахпаска“, а во точката 12) се додаваат зборовите: „Љубиша Николиќ“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-4144/1
4 септември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4474.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЧИФЛИК ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУКИ КО ЧИФЛИК, ОПШТИНА ЖЕЛИНО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Чифлик за изградба на објекти со намена домување во станбени куќи КО Чифлик, општина Желино.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 392273м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска Класа
141/2	Чифлик	Бајвнешт	нива	5
141/2	Чифлик	Бајвнешт	нива	6
141/3	Чифлик	Бајвнешт	нива	6
143/2	Чифлик	Бајвнешт	нива	7
143/2	Чифлик	Бајвнешт	нива	6
161/3	Чифлик	Бајвнешт	нива	6
161/4	Чифлик	Бајвнешт	нива	6
161/5	Чифлик	Бајвнешт	нива	6
171/3	Чифлик	Опополе	нива	5
181/3	Чифлик	Опополе	нива	4
181/4	Чифлик	Опополе	нива	4
181/5	Чифлик	Опополе	нива	4
181/6	Чифлик	Опополе	нива	4
220/4	Чифлик	Опополе	нива	3
220/5	Чифлик	Опополе	нива	3
272/4	Чифлик	Меризе	нива	4
272/5	Чифлик	Меризе	нива	4
272/6	Чифлик	Меризе	нива	4
287/5	Чифлик	Ќереминица	нива	4
287/6	Чифлик	Ќереминица	нива	4
287/7	Чифлик	Ќереминица	нива	4
287/8	Чифлик	Ќереминица	нива	4
293/5	Чифлик	Ќереминица	нива	6
293/5	Чифлик	Ќереминица	нива	4
544/8	Чифлик	Урла	овоштарник	5
544/9	Чифлик	Урла	нива	5
140	Чифлик	Бајвнешт	нива	7
141/1	Чифлик	Бајвнешт	нива	5
142	Чифлик	Бајвнешт	нива	6
142	Чифлик	Бајвнешт	нива	5

143/1	Чифлик	Бајвнешт	нива	7
143/1	Чифлик	Бајвнешт	нива	6
144	Чифлик	Бајвнешт	нива	8
144	Чифлик	Бајвнешт	нива	6
161/1	Чифлик	Бајвнешт	нива	6
161/2	Чифлик	Бајвнешт	нива	6
166/2	Чифлик	Бајвнешт	нива	5
170/2	Чифлик	Опополе	нива	5
171/2	Чифлик	Опополе	нива	5
181/2	Чифлик	Опополе	нива	4
208/2	Чифлик	Опополе	нива	4
220/2	Чифлик	Опополе	нива	3
220/3	Чифлик	Опополе	нива	3
229/2	Чифлик	Ограде	нива	5
237/2	Чифлик	Ограде	нива	4
243/2	Чифлик	Меризе ограде	нива	3
248/2	Чифлик	Меризе	нива	3
248/3	Чифлик	Меризе	нива	3
270/2	Чифлик	Меризе	нива	3
272/2	Чифлик	Меризе	нива	4
272/3	Чифлик	Меризе	нива	4
287/2	Чифлик	Ќереминица	нива	4
287/3	Чифлик	Ќереминица	нива	4
287/4	Чифлик	Ќереминица	нива	4
288/2	Чифлик	Ќереминица	нива	4
288/2	Чифлик	Ќереминица	нива	6
289/2	Чифлик	Опополе	нива	4
289/2	Чифлик	Опополе	нива	6
289/3	Чифлик	Ќереминица	нива	6
289/3	Чифлик	Ќереминица	нива	4
293/2	Чифлик	Ќереминица	нива	4
293/2	Чифлик	Ќереминица	нива	6
293/3	Чифлик	Ќереминица	нива	6
293/3	Чифлик	Ќереминица	нива	4
293/4	Чифлик	Ќереминица	нива	4
293/4	Чифлик	Ќереминица	нива	6
325/2	Чифлик	Урла рах	нива	7
325/3	Чифлик	Урла рахит	нива	7
347/3	Чифлик	Бајвнешт брег	нива	6
365/3	Чифлик	Ограде	нива	5
438/3	Чифлик	Село	нива	4
438/4	Чифлик	Село	нива	4
438/5	Чифлик	Село	нива	4
476/3	Чифлик	Село	нива	3
490/3	Чифлик	Ограде	нива	4
544/4	Чифлик	Урла	нива	5
544/5	Чифлик	Урла	овоштарник	3
544/6	Чифлик	Урла	овоштарник	5
544/7	Чифлик	Урла	овоштарник	5
545/4	Чифлик	Урла	нива	5
545/5	Чифлик	Урла	нива	5

592/4	Чифлик	Ара хонит	нива	4
592/5	Чифлик	Ара хонит	нива	4
164	Чифлик	Бајвнешт	нива	6
164	Чифлик	Бајвнешт	нива	6
164	Чифлик	Бајвнешт	нива	6
165	Чифлик	Опополе	нива	6
167	Чифлик	Бајвнешт	нива	6
168	Чифлик	Бајвнешт	нива	5
170/1	Чифлик	Опополе	нива	5
171/1	Чифлик	Опополе	нива	5
172	Чифлик	Опополе	нива	5
172	Чифлик	Опополе	нива	5
173	Чифлик	Опополе	нива	5
347/2	Чифлик	Бајвнешт	нива	6
353/2	Чифлик	Бајвнешт	нива	5
180	Чифлик	Опополе	нива	5
180	Чифлик	Опополе	нива	5
181/1	Чифлик	Опополе	нива	4
182	Чифлик	Опополе	нива	4
183	Чифлик	Опополе	нива	4
186/1	Чифлик	Опополе	нива	5
206	Чифлик	Опополе	нива	4
209	Чифлик	Опополе	нива	4
211	Чифлик	Опополе	нива	4
212	Чифлик	Опополе	нива	3
212	Чифлик	Опополе	нива	3
213	Чифлик	Опополе	нива	3
214	Чифлик	Опополе	нива	3
215	Чифлик	Опополе	нива	3
216	Чифлик	Опополе	каменар	0
216	Чифлик	Опополе	нива	3
217	Чифлик	Опополе	нива	3
218	Чифлик	Опополе	нива	3
219	Чифлик	Опополе	нива	3
219	Чифлик	Опополе	нива	3
220/1	Чифлик	Опополе	нива	3
221	Чифлик	Опополе	нива	4
222	Чифлик	Опополе	нива	3
223	Чифлик	Опополе	нива	4
224	Чифлик	Опополе	нива	4
363/2	Чифлик	Бајвнешт	нива	5
365/2	Чифлик	Ограде	нива	5
379/2	Чифлик	Граде	нива	4
383/2	Чифлик	Ограде	нива	4
390/2	Чифлик	Ограде	нива	3
397/2	Чифлик	Село	нива	3
422/2	Чифлик	Село	овоштарник	3
428/2	Чифлик	Село	овоштарник	3
432/2	Чифлик	Село	овоштарник	3
438/2	Чифлик	Село	нива	4
443/2	Чифлик	Село	нива	4

448/2	Чифлик	Село	овоштарник	3
449/2	Чифлик	Село	овоштарник	3
449/2	Чифлик	Село	овоштарник	3
449/2	Чифлик	Село	овоштарник	3
449/2	Чифлик	Село	овоштарник	3
544/3	Чифлик	Урла	нива	5
592/3	Чифлик	Ара хонит	нива	8
593/3	Чифлик	Ара хонит	нива	4
600/3	Чифлик	Ара хонит	нива	4
225	Чифлик	Опополе	нива	4
226	Чифлик	Опополе	нива	4
227	Чифлик	Опополе	нива	4
455/2	Чифлик	Село	нива	4
228	Чифлик	Ограде	нива	5
229/1	Чифлик	Ограде	нива	5
230	Чифлик	Ограде	нива	5
230	Чифлик	Ограде	нива	5
231	Чифлик	Ограде	нива	4
232	Чифлик	Ограде	нива	4
233	Чифлик	Ограде	нива	4
234	Чифлик	Ограде	нива	4
235	Чифлик	Ограде	нива	4
236	Чифлик	Ограде	нива	4
237/1	Чифлик	Ограде	нива	4
476/2	Чифлик	Село	нива	3
238	Чифлик	Ограде	пасиште	2
239	Чифлик	Ограде	пасиште	2
240	Чифлик	Ограде	нива	3
241	Чифлик	Ограде	нива	3
242	Чифлик	Ограде	нива	4
242	Чифлик	Ограде	нива	5
243/1	Чифлик	Меризе	нива	3
244	Чифлик	Меризе	нива	3
244	Чифлик	Меризе	нива	3
245	Чифлик	Меризе	нива	3
490/2	Чифлик	Ограде	нива	4
246	Чифлик	Меризе	нива	3
247	Чифлик	Меризе	нива	3
248/1	Чифлик	Меризе ограде	нива	3
249	Чифлик	Меризе	нива	3
250	Чифлик	Меризе	нива	3
251	Чифлик	Меризе	нива	3
252	Чифлик	Меризе	нива	3
252	Чифлик	Меризе	нива	3
253	Чифлик	Меризе	нива	3
254	Чифлик	Меризе	нива	3
259	Чифлик	Меризе	нива	3
269	Чифлик	Меризе	нива	3
269	Чифлик	Меризе	нива	3
270/1	Чифлик	Меризе	нива	3
271	Чифлик	Меризе	нива	3

544/2	Чифлик	Урла	нива	5
272/1	Чифлик	Меризе	нива	3
545/2	Чифлик	Урла	овоштарник	5
273	Чифлик	Меризе	пасиште	2
273	Чифлик	Меризе	пасиште	2
568/2	Чифлик	Урла	нива	6
287/1	Чифлик	Ќереминаца	нива	4
288/1	Чифлик	Ќераминаца	нива	6
288/1	Чифлик	Ќераминаца	нива	4
289/1	Чифлик	Опополе	нива	6
289/1	Чифлик	Опополе	нива	4
290	Чифлик	Ќереминаца	нива	4
291	Чифлик	Ќереминаца	нива	4
582/2	Чифлик	Село	нива	4
292	Чифлик	Ќереминаца	нива	4
586/2	Чифлик	Село	нива	4
293/1	Чифлик	Ќереминаца	нива	6
293/1	Чифлик	Ќереминаца	нива	4
294	Чифлик	Ќереминаца	нива	4
294	Чифлик	Ќереминаца	нива	5
295	Чифлик	Ќереминаца	нива	4
296	Чифлик	Ќереминаца	нива	4
592/2	Чифлик	Ара хонит	нива	4
592/2	Чифлик	Ара хонит	нива	8
593/2	Чифлик	Ара хонит	нива	4
596/2	Чифлик	Ара хонит	нива	4
299	Чифлик	Ограде	нива	4
598/2	Чифлик	Ара хонит	нива	4
300	Чифлик	Ограде	нива	4
600/2	Чифлик	Ара хонит	нива	4
301	Чифлик	Ограде	нива	4
302	Чифлик	Ограде	нива	4
303	Чифлик	Ограде	нива	4
304	Чифлик	Ограде	нива	4
304	Чифлик	Ограде	нива	4
305	Чифлик	Ќереминаца	нива	4
325/1	Чифлик	Урла рак	нива	7
328	Чифлик	Урла	нива	7
347/1	Чифлик	Бајвнешт	нива	6
348	Чифлик	Бајвнешт	нива	6
349	Чифлик	Бајвнешт	нива	6
350	Чифлик	Бајвнешт	нива	5
350	Чифлик	Бајвнешт	нива	6
350	Чифлик	Бајвнешт	нива	5
351	Чифлик	Бајвнешт	нива	5
352	Чифлик	Бајвнешт	нива	5
353/1	Чифлик	Бајвнешт	нива	5
354	Чифлик	Бајвнешт	нива	6
355	Чифлик	Бајвнешт	нива	6
355	Чифлик	Бајвнешт	нива	6
355	Чифлик	Бајвнешт	нива	6

360	Чифлик	Бајвнешт	нива	6
361	Чифлик	Бајвнешт	нива	6
362	Чифлик	Бојвлеш	нива	6
362	Чифлик	Бојвлеш	нива	8
363/1	Чифлик	Бајвнешт	нива	5
364	Чифлик	Ограде	нива	5
365/1	Чифлик	Ограде	нива	5
366	Чифлик	Ограде	нива	5
367	Чифлик	Ограде	нива	4
368/1	Чифлик	Ограде	нива	4
369	Чифлик	Ограде	нива	4
370	Чифлик	Ограде	нива	4
372	Чифлик	Ограде	нива	4
373	Чифлик	Ограде	нива	4
374	Чифлик	Ограде	нива	4
375	Чифлик	Ограде	нива	4
375	Чифлик	Ограде	нива	4
376	Чифлик	Ограде	нива	4
376	Чифлик	Ограде	нива	4
377	Чифлик	Ограде	нива	4
378	Чифлик	Ограде	нива	4
379/1	Чифлик	Ограде	нива	4
380	Чифлик	Ограде	нива	4
381	Чифлик	Ограде	нива	4
381	Чифлик	Ограде	нива	4
382	Чифлик	Ограде	нива	4
383/1	Чифлик	Ограде	нива	4
384	Чифлик	Ограде	нива	4
385	Чифлик	Ограде	нива	4
386	Чифлик	Ограде	нива	3
387	Чифлик	Ограде	нива	3
387	Чифлик	Ограде	нива	3
388	Чифлик	Ограде	нива	3
389	Чифлик	Ограде	нива	3
390/1	Чифлик	Ограде	нива	3
391	Чифлик	Село	нива	3
392	Чифлик	Село	камењар	0
393	Чифлик	Село	овоштарник	3
397/1	Чифлик	Село	овоштарник	3
398	Чифлик	Село	овоштарник	3
399	Чифлик	Село	овоштарник	3
400	Чифлик	Село	овоштарник	3
401	Чифлик	Село	нива	3
403	Чифлик	Село	овоштарник	3
404	Чифлик	Село	овоштарник	3
406	Чифлик	Село	овоштарник	3
409	Чифлик	Село	овоштарник	3
409	Чифлик	Село	овоштарник	3
413	Чифлик	Село	овоштарник	5
415	Чифлик	Село	нива	4
416	Чифлик	Село	овоштарник	3

420	Чифлик	Село	овоштарник	3
421	Чифлик	Село	нива	4
422/1	Чифлик	Село	овоштарник	3
423	Чифлик	Село	нива	3
427	Чифлик	Село	овоштарник	3
428/1	Чифлик	Село	овоштарник	3
430	Чифлик	Урла	пасиште	2
431	Чифлик	Село	пасиште	2
434	Чифлик	Село	овоштарник	3
436	Чифлик	Село	нива	4
438/1	Чифлик	Село	нива	4
439	Чифлик	Село	овоштарник	3
440	Чифлик	Село	овоштарник	3
442	Чифлик	Село	овоштарник	3
443/1	Чифлик	Село	нива	4
445	Чифлик	Село	овоштарник	3
446	Чифлик	Село	овоштарник	3
446	Чифлик	Село	овоштарник	3
448/1	Чифлик	Село	овоштарник	3
449/1	Чифлик	Село	нива	4
451	Чифлик	Село	овоштарник	3
453	Чифлик	Село	нива	3
455/1	Чифлик	Село	нива	4
456	Чифлик	Село	овоштарник	3
459	Чифлик	Село	овоштарник	3
460	Чифлик	Село	овоштарник	3
460	Чифлик	Село	овоштарник	3
461	Чифлик	Село	овоштарник	3
464	Чифлик	Село	овоштарник	3
465	Чифлик	Село	овоштарник	3
466	Чифлик	Село	нива	3
469	Чифлик	Село	овоштарник	3
470	Чифлик	Село	овоштарник	3
471	Чифлик	Село	овоштарник	3
472	Чифлик	Село	овоштарник	3
474	Чифлик	Село	овоштарник	3
474	Чифлик	Село	овоштарник	3
474	Чифлик	Село	овоштарник	3
475	Чифлик	Село	нива	3
475	Чифлик	Село	нива	3
475	Чифлик	Село	нива	3
476/1	Чифлик	Село	нива	3
478/1	Чифлик	Село	овоштарник	3
480	Чифлик	Село	овоштарник	3
482	Чифлик	Ограде	пасиште	5
484	Чифлик	Ограде	пасиште	5
486	Чифлик	Ограде	пасиште	5
487	Чифлик	Ограде	камењар	0
488	Чифлик	Ограде	пасиште	5
489	Чифлик	Ограде	нива	4
491	Чифлик	Ограде	пасиште	5

519	Чифлик	Урла	нива	6
519	Чифлик	Урла	нива	5
519	Чифлик	Урла	нива	6
520	Чифлик	Урла	нива	5
521	Чифлик	Урла	нива	5
522	Чифлик	Урла	нива	5
523	Чифлик	Урла	нива	5
524	Чифлик	Урла	нива	5
525	Чифлик	Урла	нива	6
526	Чифлик	Урла	нива	5
527	Чифлик	Урла	нива	5
528	Чифлик	Урла	нива	6
529	Чифлик	Урла	нива	6
530	Чифлик	Урла	нива	6
531	Чифлик	Урла	нива	6
538	Чифлик	Урла	нива	6
539	Чифлик	Урла	нива	5
540	Чифлик	Урла	нива	5
541	Чифлик	Урла	пасиште	5
542	Чифлик	Урла	пасиште	5
543	Чифлик	Урла	градина	5
544/1	Чифлик	Урла	нива	5
565	Чифлик	Урла	нива	6
566	Чифлик	Урла	пасиште	5
567	Чифлик	Урла	нива	3
568/1	Чифлик	урла	нива	6
574	Чифлик	Урла	нива	6
575	Чифлик	Урла	пасиште	5
576	Чифлик	Урла	нива	4
577	Чифлик	Ограде	нива	4
578	Чифлик	Урла	нива	4
579	Чифлик	Село	нива	4
579	Чифлик	Урла	камењар	0
579	Чифлик	Урла	нива	4
580	Чифлик	Ограде	нива	4
581	Чифлик	Село	нива	4
582/1	Чифлик	Село	нива	4
583	Чифлик	Село	нива	4
584	Чифлик	Село	нива	4
585	Чифлик	Село	нива	4
586/1	Чифлик	Село ограда	овоштарник	3
588	Чифлик	Село	пасиште	5
589	Чифлик	Село	пасиште	5
590	Чифлик	Ара хонит	пасиште	2
591	Чифлик	Рара хонит	нива	8
591	Чифлик	Рара хонит	нива	4
592/1	Чифлик	Ара хонит	нива	4
593/1	Чифлик	Ара хонит	нива	4
594	Чифлик	Ара хонит	нива	4
595	Чифлик	Ара хонит	нива	4
596/1	Чифлик	Ара хонит	нива	4

597	Чифлик	Ара хонит	нива	4
598/1	Чифлик	Ара хонит	нива	4
599	Чифлик	Ара хонит	нива	4
600/1	Чифлик	Ара хонит	нива	4
601	Чифлик	Ара хонит	нива	4
602	Чифлик	Ара хонит	нива	4
603	Чифлик	Ара хонит	нива	4
606	Чифлик	Ара хонит	нива	8
606	Чифлик	Ара хонит	нива	7
606	Чифлик	Ара хонит	нива	8
606	Чифлик	Ара хонит	нива	7
766	Чифлик	Урла	нива	6
767	Чифлик	Урла	нива	6
767	Чифлик	Урла	нива	6
769	Чифлик	Урла	пасиште	5
769	Чифлик	Урла	камењар	0
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				482500м²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2752/1
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4475.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14 и 129/15) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ЈАГЛЕН НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЗВЕГОР-СТАМЕР“, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

1. На Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина – јаглен на локалитетот „Звегор-Стамер“, општина Делчево.

2. Површината на истражниот простор од точката 1 на оваа одлука изнесува $P=4.053750 \text{ km}^2$ и е определена со координатни точки меѓусебно поврзани со прави линии, кои се дадени во следната табела:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7.649.250	4.647.000
T-2	7.651.000	4.647.000
T-3	7.651.800	4.644.750
T-4	7.650.200	4.644.750
T-5	7.649.250	4.646.400

3. Концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од шест години.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални сировини и утврдување на рудните резерви на минералната сировина – јаглен на локалитетот „Звегор-Стамер“, општина Делчево.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 120.000,00 денари субјектот од точка 1 на оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на договорот за концесија.

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералната сировина е 120 дена по истекот на концесијата или по завршување на деталните геолошки истражувања.

7. Како почеток на концесијата за детални геолошки истражувања ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

8. Надзор над спроведување на концесијата ќе врши Министерството за економија.

9. Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5649/1
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4476.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за работењето на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година, усвоен од Управниот одбор на ова Акционерско друштво, со Одлука УО бр. 02-2460/1-1 од 11.5.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6371/1
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4477.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се оваа одлука се одобрува Финансискиот извештај за работењето на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година, усвоен од Управниот одбор на ова Акционерско друштво, со Одлука УО бр. 02-1120/14-3 од 27.02.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6371/2
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4478.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се оваа одлука се одобрува Годишната сметка на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година, усвоен од Управниот одбор на ова Акционерско друштво, со Одлука УО бр. 02-1120/14-1 од 27.2.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6371/3
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4479.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година и тоа:

- Синиша Спасов, претседател на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6371/4
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4480.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година и тоа:

- Катерина Глигорова, член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6371/5
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4481.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 (за периодот од 1.01.2014 година до 31.01.2014 година) и тоа:

- Михаил Пановски, член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6371/6
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4482.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за периодот од 31.1.2014 година до 31.12.2014 година) и тоа:

- Ненад Крстевски, член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6371/7
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4483.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за периодот од 31.1.2014 година до 31.12.2014 година) и тоа:

- Сашо Василевски, член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6371/8
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4484.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за периодот од 31.1.2014 година до 31.12.2014 година) и тоа:

- Ацо Ристески, член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6371/9
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4485.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за периодот од 31.01.2014 година до 31.12.2014 година) и тоа:

- Кирил Ачкоски, член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6371/10
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4486.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за периодот од 31.01.2014 година до 31.12.2014 година) и тоа:

- Ненад Јовановски, член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6371/11 1 септември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
---	--

4487.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за периодот од 1.1.2014 година до 31.1.2014 година) и тоа:

- Катерина Шкоро Николиќ, член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6371/12 1 септември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
---	--

4488.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за периодот од 1.1.2014 година до 12.5.2014 година) и тоа:

- Крсто Мукоски, член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6371/13 1 септември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
---	--

4489.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за периодот од 1.1.2014 година до 31.1.2014 година) и тоа:

- Зоран Тодоровски, член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6371/14
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4490.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за периодот од 1.1.2014 година до 30.1.2014 година) и тоа:

- Константин Цветанов, претседател на Надзорен одбор (независен член).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6371/15
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4491.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за периодот од 1.1.2014 година до 30.1.2014 година) и тоа:

- Наташа Радеска - Крстевска, член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6371/16
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4492.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за периодот од 1.01.2014 година до 7.10.2014 година) и тоа:

- Ромео Јосифоски, член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6371/17
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4493.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за периодот од 1.01.2014 година до 7.10.2014 година) и тоа:

- Раско Мишкоски, член на Надзорен одбор (независен член).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6371/18
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4494.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за периодот од 7.10.2014 година до 31.12.2014 година) и тоа:

- Саша Грујевски, член на Надзорен одбор (независен член).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6371/19
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4495.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за периодот од 7.10.2014 година до 31.12.2014 година) и тоа:

- Асан Јакупи, член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6371/20
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4496.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за периодот од 30.09.2014 година до 31.12.2014 година) и тоа:

- Игор Лазарев, член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6371/21
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4497.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за периодот од 1.01.2014 година до 30.09.2014 година) и тоа:

- Фатмир Лимани, член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6371/22
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4498.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за периодот од 30.09.2014 година до 31.12.2014 година) и тоа:

- Ивана Николиќ, член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6371/23
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4499.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за периодот од 1.01.2014 година до 7.10.2014 година) и тоа:

- Михаил Цветков, член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6371/24
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4500.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за периодот од 1.01.2014 година до 31.12.2014 година) и тоа:

- Спиро Мавровски, член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6371/25
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4501.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за периодот од 30.01.2014 година до 31.12.2014 година) и тоа:

- Драгослав Рајичиќ, претседател на Надзорен одбор (независен член).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6371/26
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4502.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Надзорниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 2014 година (за периодот од 30.1.2014 година до 31.12.2014 година) и тоа:

- Мирко Тодоровски, член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6371/27
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4503.

Врз основа на член 113 став (1) од Законот за комплементарна и алтернативна медицина („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ТРАДИЦИОНАЛНА КИНЕСКА МЕДИЦИНА - ШТИП

Член 1

Со оваа одлука се основа Јавна установа Центар за традиционална кинеска медицина - Штип, согласно Законот за комплементарна и алтернативна медицина („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/15).

Член 2

Седиштето на Јавната установа Центар за традиционална кинеска медицина е во Штип, на ул. „Кежовица“ бр. 38.

Член 3

Дејноста на Јавната установа Центар за традиционална кинеска медицина – Штип е применување на методи и постапки од областа на традиционалната кинеска медицина (во натамошниот текст: ТКМ), развој на систем на континуирана едукација наменет за непрекинатата надградба на знаењата, способностите и вештините на ТКМ практичарите, организирање на обуки за стручно усовршување, истражувања за безбедноста и ефикасноста на ТКМ методите и постапките, соработка со образовни установи од Република Македонија и од странство, како и со наставен кадар од Република Македонија и од странство и издавање сертификати за посетите на обуки, организација на стручно-научни собири (семинари, работилници, школи и слично), воспоставување на соработка со други установи за комплементарна и алтернативна медицина во Република Македонија и во странство, вклучување во меѓународниот систем на континуирана едукација на ТКМ практичарите, соработка со меѓународни проекти во областа на ТКМ, спроведување на истражувања за безбедноста и ефикасноста на методите и постапките на ТКМ со цел да се утврди нивниот ефект врз здравјето на луѓето и дали се корисни во сузбивање на симптомите на болестите.

Член 4

Со денот на уписот во Централниот регистар на Република Македонија, во Јавната установа Центар за традиционална кинеска медицина - Штип, се преземаат лицата кои се упатени на обука или втор циклус студии високо образование од областа на традиционалната кинеска медицина во универзитетите во Народна Република

ка Кина во рамки на соработката на Владата на Република Македонија и Народна Република Кина.

Член 5

За вршител на должноста директор на Јавната установа Центар за традиционална кинеска медицина – Штип се именува доц. д-р Ленче Николовска.

Член 6

Уписот на Јавната установа Центар за традиционална кинеска медицина - Штип во Централниот регистар на Република Македонија ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 7

Владата на Република Македонија ќе ги именува членовите на Управниот одбор на Јавната установа Центар за традиционална кинеска медицина – Штип во рок од десет дена од денот на уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 8

Средствата за работа на Јавната установа Центар за традиционална кинеска медицина - Штип се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, сопствени приходи од надоместоци, донации и други извори, согласно закон.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6394/1
2 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4504.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96, 6/02, 40/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија на седница одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈПВ ЛИСИЧЕ-ВЕЛЕС

Член 1

Во Одлуката за основање на ЈПВ Лисиче-Велес („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/01, 102/11 и 37/12), во членот 3 се додава нов став 2 кој гласи: „Паричните средства обезбедени од Република Македонија по разни основи како средства за работа и развој на Јавното претпријатие се во износ од 2.932.869.286,00 денари утврдени со состојба на 31.12.2014 година “.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-8180/1
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4505.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда му престанува користење на дел од недвижна ствар - деловен простор на ул.Јуриј Гагарин бр.15, Скопје и тоа дел од втори кат - канцелариски простор со површина од 60,24м², ходник со површина од 28,70м², помошни скали со површина од 11,5м², четири заеднички санитарни јазли на втори кат со вкупна површина од 13,75м² и дел од трети кат – канцелариски простор со површина од 159,80м², ходници со површина од 41,80м² и 2,65м² и четири заеднички санитарни јазли на трети кат со вкупна површина од 15,10м², на КП бр.3 КО Центар 2, запишана во Имотен лист број 5210, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест, на Министерството за економија.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за правда и Министерството за економија, во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8277/1
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4506.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА - ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда му престанува користење на дел од недвижна ствар - деловен простор на ул. „Јуриј Гагарин“ бр.15, Скопје и тоа дел од приземје со површина од 25,91 м², дел од втори кат – канцелариски простор со површина од 460,35 м² и ходници со површина од 34,65 м², на КП бр.3 КО Центар 2, запишана во Имотен лист број 5210, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надоместок, на Министерство за економија - Државен инспекторат за техничка инспекција.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за правда и Министерство за економија - Државен инспекторат за техничка инспекција, во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.42-8278/1
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на Претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4507.

Врз основа на член 18, став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/2015 и 106/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда му престанува користење на дел од недвижна ствар - деловен простор на ул. „Јуриј Гага-

рин“ бр.15, Скопје и тоа дел од приземје со површина од 25,91 м², дел од трети кат – канцелариски простор со површина од 159,80 м² и балкон со површина од 2,65 м², на КП бр.3 КО Центар 2, запишана во Имотен лист број 5210, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надоместок, на Агенција за енергетика на Република Македонија.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за правда и Агенција за енергетика на Република Македонија, во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.42-8279/1
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на Претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4508.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 и 44/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА „ЕМК“ ДООЕЛ МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со непосредна спогодба на Друштвото за производство на електрична енергија „ЕМК“ ДООЕЛ Мали хидроелектрани-Скопје, со седиште во Скопје, булевар „Јане Сандански“ бр. 113/12, за градежното земјиште во вкупна површина од 1692 м², и тоа:

Г.П 1.1: со намена Е2 - комунална супраструктура - Машинска зграда, формирана од:

- КП бр. 473/3 КО Лешница, со површина од 302 м², евидентирано во Имотен лист број 90 КО Лешница;
- КП бр. 481/2 КО Лешница, со површина од 150 м², евидентирано во Имотен лист број 91 КО Лешница;

Г.П 1.2: со намена Е1 - комунална инфраструктура - Водозафат – формирана од:

- КП бр. 6/22 КО Лешница, со површина од 334 м², евидентирано во Имотен лист број 171 КО Лешница;

Г.П 1.3: со намена Е1 - комунална инфраструктура - Водозафат – формирана од:

- КП бр. 6/20 КО Лешница, со површина од 398 м2, евидентирано во Имотен лист број 171 КО Лешница;

Г.П 1.4: со намена Е1 - комунална инфраструктура - Водозафат – формирана од:

- КП бр. 6/19 КО Лешница, со површина од 434 м2, евидентирано во Имотен лист број 171 КО Лешница;

- КП бр. 97/19 КО Лешница, со површина од 74 м2, евидентирано во Имотен лист број 91 КО Лешница;

со намена за изградба на мала хидроелектрана со референтен бр.30, на река „Дупница“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-8474/1
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на Претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4509.

Врз основа на член 23 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ – ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ СУВИ ЛАКИ - СТРУМИЦА

Член 1

Да се изврши продажба на недвижни ствари - објекти на детско одморалиште „Суви Лаки“ – Струмица, сопственост на Република Македонија, корисник Министерство за труд и социјална политика, евидентирани во Имотен лист број 1505 лист В, Катастарска општина Русиново, место викано Суви Лаки, лоцирани на:

- КП 9506, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 16 м2,

- КП 9512, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 186 м2,

- КП 9517, дел 0, зграда бр.2, влез 1, кат 1, со внатрешна површина од 287 м2,

- КП 9517, дел 0, зграда бр.2, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 325м2,

- КП 9517, дел 0, зграда бр.2, влез 1, кат 1, со внатрешна површина од 25 м2,

- КП 9517, дел 0, зграда бр.2, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 3 м2,

- КП 9509, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 130 м2,

- КП 9505, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 163 м2,

- КП 9517, дел 0, зграда бр.3, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 406 м2,

- КП 9517, дел 0, зграда бр.3, влез 1, кат 1, со внатрешна површина од 826 м2,

- КП 9517, дел 0, зграда бр.3, влез 1, кат 1, со внатрешна површина од 122 м2,

- КП 9509, дел 0, зграда бр.2, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 11 м2,

- КП 9511, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 169 м2,

- КП 9517, дел 0, зграда бр.1, влез 1, кат 1, со внатрешна површина од 302 м2,

- КП 9517, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 270 м2,

- КП 9517, дел 0, зграда бр.1, влез 1, кат 1, со внатрешна површина од 29 м2,

- КП 9510, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 176 м2.

Член 2

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од оваа Одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења број СВ 5 173/2015 од 28.07.2015 година, во која е проценета вкупната вредност на имотот на износ од 14.508.105,00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 14.508.105,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8503/1
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4510.

Врз основа на член 23 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ-ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ МАЛЕШЕВО - БЕРОВО

Член 1

Да се изврши продажба на недвижни ствари - објекти на детско одморалиште „Малешев“ – Берово, сопственост на Република Македонија, корисник Министерство за труд и социјална политика евидентирани во Имотен лист број 5359 лист В, на Катастарска општина БЕРОВО-ВОН Г.Р, место викано ЛИНАКО, лоцирани на:

- [illegible]

- [illegible]

Член 2

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од оваа Одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења број СВ 5 105/2015-3 од 26.6.2015 година, во која е проценета вкупната вредност на имотот на износ од 45.129.864.00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 45.129.864,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-8504/1
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на Претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4511.

Врз основа на член 23 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ - ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ НИКОЛИК - ДОЈРАН

Член 1

Да се изврши продажба на недвижни ствари – објекти на детско одморалиште „Николик“ - Дојран, сопственост на Република Македонија, корисник Министерство за труд и социјална политика, евидентирани во ИЛ бр. 394, лист В, лоцирани на КП 1443, дел 0, општина Николик, место викано Бедирци, и тоа:

- зграда бр.1, влез 1, ПР, помошни површини, со внатрешна површина од 319 м²,
- зграда бр.1, влез 1, ПР, деловна просторија, со внатрешна површина од 1159 м²,
- зграда бр.2, влез 1, ПР, помошни површини, со внатрешна површина од 5 м²,
- зграда бр.2, влез 1, ПР, деловна просторија, со внатрешна површина од 267 м²,
- зграда бр.2, влез 2, ПР, деловна просторија, со внатрешна површина од 136 м²,
- зграда бр.2, влез 3, ПР, деловна просторија, со внатрешна површина од 82 м²,
- зграда бр.2, влез 3, ПР, помошни површини, со внатрешна површина од 12 м²,
- зграда бр.2, влез 4, кат 1, помошни површини, со внатрешна површина од 34 м²,
- зграда бр.2, влез 4, кат 1, деловна просторија, со внатрешна површина од 461 м²,
- зграда бр.3, влез 1, кат 1, деловна просторија, со внатрешна површина од 460 м²,
- зграда бр.3, влез 1, кат 1, помошни површини, со внатрешна површина од 19 м²,
- зграда бр.3, влез 1, кат ПР, деловна просторија, со внатрешна површина од 392 м²,
- зграда бр.3, влез 1, кат ПР, помошни површини, со внатрешна површина од 12 м²,

- зграда бр.4, влез 1, кат 1, деловна просторија, со внатрешна површина од 460 м²,
- зграда бр.4, влез 1, кат 1, помошни површини, со внатрешна површина од 19 м²,
- зграда бр.4, влез 1, ПР, деловна просторија, со внатрешна површина од 392 м²,
- зграда бр.4, влез 1, ПР, помошни површини, со внатрешна површина од 12 м²,
- зграда бр.5, влез 1, кат 1 деловна просторија, со внатрешна површина од 460 м²,
- зграда бр.5, влез 1, кат 1, помошни површини, со внатрешна површина од 19 м²,
- зграда бр.5, влез 1, ПР, помошни површини, со внатрешна површина од 12 м²,
- зграда бр.5, влез 1, ПР, деловна просторија, со внатрешна површина од 392 м²,
- зграда бр.6, влез 1, кат 1, помошни површини, со внатрешна површина од 19 м²,
- зграда бр.6, влез 1, кат 1, деловна просторија со внатрешна површина од 460 м²,
- зграда бр.6, влез 1, ПР, деловна просторија, со внатрешна површина од 392 м²,
- зграда бр.6, влез 1, ПР, помошни површини, со внатрешна површина од 12 м²,
- зграда бр.7, влез 1, ПР, помошни површини, со внатрешна површина од 75 м².

Член 2

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од оваа Одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења број СВ 5 105/15-4 од 15.7.2015 година, во која е проценета вкупната вредност на имотот на износ од 20.680.875,60 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 20.680.875,60 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8505/1
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4512.

Врз основа на член 23 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ –
ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ
ПЕЛИСТЕР - БИТОЛА**

Член 1

Да се изврши продажба на недвижни ствари – објекти на Детско одморалиште „Пелистер“ – Битола, кои се наоѓаат на КП 347, КО Магарево, запишани во Имотен лист бр.36, корисник Министерство за труд и социјална политика, сопственост на Република Македонија и тоа:

- дел 1, зграда 1, Б5, влез 1, приземје, намена ДП, со внатрешна површина од 755 м2;
- дел 1, зграда 1, Б5, влез1, кат 1, намена ДП, со внатрешна површина од 962 м2;
- дел 1, зграда 1, Б5, влез 1, кат 2, намена ДП, со внатрешна површина од 1036 м2;
- дел 1, зграда 1, Б5, влез 1, кат 3, намена ДП, со внатрешна површина од 904 м2;
- дел 1, зграда 1, Б5, влез 1, кат 4, намена ДП, со внатрешна површина од 736 м2;
- дел 1, зграда 2, Б5, влез 1, ПО, намена П, со внатрешна површина од 39м2;
- дел 1, зграда 2, Б5, влез 1, ПР, намена ПП, со внатрешна површина од 25 м2;
- дел 1, зграда 2, Б5, влез 1, ПР, намена ДП, со внатрешна површина од 189 м2;
- дел 1, зграда 2, Б5, влез 1, СУ, намена ДП, со внатрешна површина од 188 м2;
- дел 1, зграда 3, Б5, влез 1, ПО, намена П, со внатрешна површина од 65 м2;
- дел 1, зграда 3, Б5, влез 1, ПР, намена ДП, со внатрешна површина од 297 м2;
- дел 1, зграда 3, Б5, влез 1, ПР, намена ПП, со внатрешна површина од 33 м2;
- дел 1, зграда 3, Б5, влез 1, СУ, намена О, со внатрешна површина од 240 м2.

Член 2

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно процената од Бирото за судски вештачења број СВ 5 105/15-1 од 25.6.2015 година, во која е проценета вкупната вредност на имотот на износ од 48.646.684,50 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 48.646.684,50 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-8506/1
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на Претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4513.

Врз основа на член 23 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ –
ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ
ЃУРИШТЕ – СВЕТИ НИКОЛЕ**

Член 1

Да се изврши продажба на недвижни ствари – објекти на детско одморалиште „Ѓуриште“ – Свети Николе, сопственост на Република Македонија, корисник Министерство за труд и социјална политика, евидентирани во ИЛ бр.74, лоцирани на КП бр.1955/4, КО Крушица, и тоа:

- зграда 1, влез 1, кат 01, со внатрешна површина 230 м2;
- зграда 1, влез 1, ХС, со внатрешна површина 23 м2;
- зграда 1, влез 1, ПР, со внатрешна површина 230 м2;
- зграда 1, влез 1, кат 01, со внатрешна површина 23 м2;
- зграда 2, влез 1, ПР, со внатрешна површина 254 м2;
- зграда 2, влез 1, СУ, со внатрешна површина 235 м2;
- зграда 2, влез 1, ПР, со внатрешна површина 59 м2;
- зграда 2, влез 1, ПР, со внатрешна површина 6 м2.

Член 2

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од оваа Одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења број СВ 5 105/2015-2 од 26.6.2015 година, во која е проценета вкупната вредност на имотот на износ од 4.468.959,00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 4.468.959,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-8507/1
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на Претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4514.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 и 44/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА „ЕМК“ ДООЕЛ МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ-СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со непосредна спогодба на Друштвото за производство на електрична енергија „ЕМК“ ДООЕЛ Мали хидроелектрани-Скопје, со седиште во Скопје, булевар „Јане Сандански“ бр. 113/12, за градежното земјиште во вкупна површина од 2746 м2, и тоа:

Г.П 1.1: со намена Е2 - комунална супраструктура - Машинска зграда, формирана од:

- КП бр. 48/1 КО Речани Зајашко, со површина од 151 м2 евидентирано во Имотен лист број 28 КО Речани Зајашко;

- КП бр. 49/2 КО Речани Зајашко, со површина од 1423 м2 евидентирано во Имотен лист број 41 КО Речани Зајашко;

Г.П 1.2: со намена Е1 - комунална инфраструктура - Водозафат – формирана од:

- КП бр. 1/3 КО Речани Зајашко, со површина од 1172 м2 евидентирано во Имотен лист број 41 КО Речани Зајашко;

со намена за изградба на мала хидроелектрана со референтен бр.29, на река „Речанска“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-8513/1 1 септември 2015 година Скопје	Заменик на Претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

4515.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Трговско друштво за производство на

земјоделски производи ЕКО ОАЗА-САМАНДОВ ДОО с.Таринци-Карбинци, на земјоделско земјиште во државна сопственост - нива под оранжерији во вкупна површина од 17ха 01ар 30м2 опишано како КПбр.22/10, мв. „Гладно Поле“, култура нива под оранжерији, со површина од 15082м2, запишана во Имотен лист бр.20246 за КО Таринци; КПбр.22/11, мв. „Гладно Поле“, култура нива под оранжерији, со површина од 15083м2, запишана во Имотен лист бр.20246 за КО Таринци; КПбр.22/12, мв. „Гладно Поле“, култура нива под оранжерији, со површина од 15083м2, запишана во Имотен лист бр.20246 за КО Таринци; КПбр.22/13, мв. „Гладно Поле“, култура нива под оранжерији, со површина од 15083м2, запишана во Имотен лист бр.20246 за КО Таринци; КПбр.22/2, мв. „Гладно Поле“, култура нива под оранжерији, со површина од 15130м2, запишана во Имотен лист бр.20246 за КО Таринци; КПбр.22/3, мв. „Гладно Поле“, култура нива под оранжерији, со површина од 15128м2, запишана во Имотен лист бр.20246 за КО Таринци; КПбр.22/4, мв. „Гладно Поле“, култура нива под оранжерији, со површина од 15130м2, запишана во Имотен лист бр.20246 за КО Таринци; КПбр.22/5, мв. „Гладно Поле“, култура нива под оранжерији, со површина од 15129м2, запишана во Имотен лист бр.20246 за КО Таринци; КПбр.22/6, мв. „Гладно Поле“, култура нива под оранжерији, со површина од 15130м2, запишана во Имотен лист бр.20246 за КО Таринци; КПбр.22/7, мв. „Гладно Поле“, култура нива под оранжерији, со површина од 15129м2, запишана во Имотен лист бр.20246 за КО Таринци; КПбр.22/8, мв. „Гладно Поле“, култура нива под оранжерији, со површина од 15130м2, запишана во Имотен лист бр.20246 за КО Таринци и КПбр.22/9, мв. „Гладно Поле“, култура нива под оранжерији, со површина од 3893м2, запишана во Имотен лист бр.20246 за КО Таринци.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува со времетраење до 31.12.2015 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8541/1 1 септември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

4516.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14 и 129/15) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15 и 104/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО ЦВЕТ-КОМПАНИ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С.БАТИНЦИ, СТУДЕНИЧАНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЈАРОВА ГЛАВА“ ОПШТИНА СОПИШТЕ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот „Јарова Глава“ општина Сопиште на Друштвото за градежништво, услуги и трговија на големо и мало ЦВЕТ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Батинци, Студеничани, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина бр. 42-2590/1 од 31.3.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/15).

2. Друштвото за градежништво, услуги и трговија на големо и мало ЦВЕТ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Батинци, Студеничани достави понуда со број 00000120 на 24.7.2015 година.

3. Друштвото за градежништво, услуги и трговија на големо и мало ЦВЕТ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Батинци, Студеничани ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за градежништво, услуги и трговија на големо и мало ЦВЕТ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Батинци, Студеничани се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот „Јарова Глава“ општина Сопиште, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7526997	4641785
2	7527320	4641684
3	7527568	4641719
4	7527787	4641631
5	7527465	4641332
6	7526591	4641446
7	7526515	4641569
8	7526385	4641881

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,440988 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 75.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-8592/1
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на Претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4517.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014, 160/2014 и 129/2015) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2012, 144/2014, 33/2015 и 104/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Концесиите за детални геолошки истражувања на минерални сировини се доделуваат во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини на локалитетите за кои се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини се стекнува со доделување на концесија, како и дека се работи за истражување на минерални сировини, потребно е да се доделат под концесија минералните сировини определени со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесиите за вршење на детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералните суровини и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3

Предмет на концесиите е вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини на следните локалитети:

- локалитет "с.Чегране" општина Гостивар и општина Брвеница за минерална суровина – варовник;
- локалитет "Чачка" с.Мирдита општина Гостивар за минерална суровина – варовник;
- локалитет "Камено Брдо" с.Преод општина Свети Николе за минерална суровина – базалт;
- локалитет "Прчен камен" општина Градско за минерална суровина – песок и чакал;
- локалитет "Нови Чифлик" општина Куманово за минерална суровина – песок и чакал;
- локалитет "Звинчица" с.Гари општина Дебар за минерална суровина – минерална вода.

Концесиите за детални геолошки истражувања од став 1 од овој член се доделуваат поодделно.

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесиите за детални геолошки истражувања на минерални суровини ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-8594/1
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на Претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4518.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ - ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ СУВИ ЛАКИ - СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за продажба на недвижни ствари - објекти на детско одморалиште Суви Лаки - Струмица („Службен весник на Република Македонија бр. 129/2014 и 146/2014).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-8684/1
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на Претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4519.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на движната ствар – патничко моторно возило марка Опел Астра, број на шасија WOL0AHL35-65043918, со регистарска ознака SK-195-OS.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје.

Член 3

Министерот за труд и социјална политика склучува договор со директорот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-8686/1
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4520.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА Б5-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС КО КНЕЖИНО ОПШТИНА КИЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Б5-хотелски комплекс КО Кнежино, општина Кичево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 2681,68м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
495/20	Кнежино	Странкана Плочи	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 2682м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-8692/1
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на Претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4521.

Врз основа на член 49, став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014, 166/2014, 72/2015 и 98/2015), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА КОМПЛЕКС СО НАМЕНА Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ КО БИТОЛА 5, ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс со намена Б-комерцијални и деловни намени КО Битола 5, општина Битола.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
37/1	Битола 5	Винарски пат	нива	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				73604м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-8829/1
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на Претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4522.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ-ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ „НИКОЛИК” - ДОЈРАН

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за продажба на недвижни ствари - објекти на Детско одморалиште „Николик” - Дојран („Службен весник на Република Македонија“ бр. 129/14).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-9036/1 1 септември 2015 година Скопје	Заменик на Претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

4523.

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014, 166/2014, 72/2015 и 98/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВРШИНИ ДО 3 ХЕКТАРИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари бр.4/15 со архивски бр.22-9183/1 од 2.9.2015 година, распишан од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9301/1 2 септември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрески , с.р.
--	---

4524.

Врз основа на член 144 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија” бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11 41/14 и 129/15) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА И УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ШТЕТАТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

1. Од должноста член на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди се разрешува:

- Рона Пачуку - раководител на сектор за правни и општи работи инспекциски надзор и медиумска продукција во Центарот за управување со кризи.

2. За член на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди се именува:

- Драги Тарчуговски, помошник раководител на сектор за аналитика, процени и стратешко планирање во Центарот за управување со кризи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-8478/1 1 септември 2015 година Скопје	Заменик на Претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

4525.

Врз основа на член 71, став (7) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија” бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014, 160/2014 и 129/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.9.2015 година, донесе

Т А Р И Ф Н И К
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА ОЦЕНА (РЕВИЗИЈА) НА ГЕОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И РУДАРСКИТЕ ПРОЕКТИ

Член 1

Со овој тарифник се утврдува висината на надоместоците за вршење на стручна оценка (ревизија) на геолошка документација и рударските проекти.

Член 2

За вршење на стручна оценка (ревизија) на геолошка документација се плаќа надоместок во висина од:

1. 20.000,00 денари за проект за вршење на детални геолошки истражувања за минералните сировини:

- неметалични минерални сировини и тоа: варовник-калцит, варовник-доломит, кварц, кварцит, кварцен песок, дијабаз, фелдспат, лискун, дистен, дијатомејска земја, талк, опалска бреча, базалт, графит, перлит, туф, гипс, лапорец, сулфур, барит, магнезит, флуорит, андезит, гнајс, азбест, сите видови на глини и

- песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и бреговите на површинските водни тела (водотеци, езера и акумулации), собирниот кварц и други.

2. 30.000,00 денари за проект за вршење на детални геолошки истражувања за минералните сировини:

- архитектонско-украсен камен: мермер, гранит, габро, оникс, травертин, базалт, сијанит, бреча и други,
- минерални, термоминерални, термални води и минерални води и гас CO₂ и

- подземни води за пиење (изворски води, врела и издански води).

3. 60.000,00 денари за проект за вршење на детални геолошки истражувања за минералните сировини:

- металични минерални сировини и тоа: железо, манган, никел, хром, олово, цинк, бакар, волфрам, калај, платина, молибден, антимон, талиум, арсен, жива, сребро, злато и други видови на метали кои можат да се појават при експлоатација и

- техногени минерални сировини и тоа: минерални сировини кои настануваат во процесот на преработка на енергетските или металичните минерални сировини, вклучувајќи го и јаловинскиот отпад кој настанува при експлоатација и преработка на архитектонско-украсен камен.

4. 90.000,00 денари за проект за вршење на детални геолошки истражувања за минералните сировини:

- енергетски минерални сировини и тоа: сите видови на фосилни јаглени, јаглевородороди во цврста, течна и гасовита состојба, радиоактивни елементи (уран и торјум), сите видови на битуминозни и мастни шкрилци и други гасови кои се наоѓаат во земјата.

5. 60.000,00 денари за проект за вршење на проспекциски геолошки истражувања.

6. 30.000,00 денари за проект за вршење на основни геолошки истражувања за изработка на елаборат за основни геолошки истражувања.

7. 60.000,00 денари за проект за вршење на основни геолошки истражувања за изработка на основни геолошки карти со толкувачи.

8. 30.000,00 денари за елаборат од извршените детални геолошки истражувања за минералните сировини:

- неметалични минерални сировини и тоа: варовник-калцит, варовник-доломит, кварц, кварцит, кварцен песок, дијабаз, фелдспат, лискун, дистен, дијатомејска земја, талк, опалска бреча, базалт, графит, перлит, туф, гипс, лапорец, сулфур, барит, магнезит, флуорит, андезит, гнајс, азбест, сите видови на глини и

- песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и бреговите на површинските водни тела (водотеци, езера и акумулации), собирниот кварц и други.

9. 45.000,00 денари за елаборат од извршените детални геолошки истражувања за минералните сировини:

- архитектонско-украсен камен: мермер, гранит, габро, оникс, травертин, базалт, сијанит, бреча и други,
- минерални, термоминерални, термални води и минерални води и гас CO₂ и

- подземни води за пиење (изворски води, врела и издански води).

10. 90.000,00 денари за елаборат од извршените детални геолошки истражувања за минералните сировини:

- металични минерални сировини и тоа: железо, манган, никел, хром, олово, цинк, бакар, волфрам, калај, платина, молибден, антимон, талиум, арсен, жива, сребро, злато и други видови на метали кои можат да се појават при експлоатација и

- техногени минерални сировини и тоа: минерални сировини кои настануваат во процесот на преработка на енергетските или металичните минерални сировини, вклучувајќи го и јаловинскиот отпад кој настанува при експлоатација и преработка на архитектонско-украсен камен.

11. 120.000,00 денари за елаборат од извршените детални геолошки истражувања за:

- енергетски минерални сировини и тоа: сите видови на фосилни јаглени, јаглевородороди во цврста, течна и гасовита состојба, радиоактивни елементи (уран и торјум), сите видови на битуминозни и мастни шкрилци и други гасови кои се наоѓаат во земјата.

12. 90.000,00 денари за елаборат за извршените проспекциски геолошки истражувања.

13. 30.000,00 денари за елаборат со пресметка на потребни количини на минерални сировини.

14. 90.000,00 денари за елаборат од извршените основни геолошки истражувања.

15. 300.000,00 денари за геолошка карта со толкувач.

Член 3

За вршење на стручна оценка (ревизија) на рударските проекти се плаќа надоместок во висина од:

1. 30.000,00 денари за главен рударски проект за експлоатација на минералните сировини:

- неметалични минерални сировини и тоа: варовник-калцит, варовник-доломит, кварц, кварцит, кварцен песок, дијабаз, фелдспат, лискун, дистен, дијатомејска земја, талк, опалска бреча, базалт, графит, перлит, туф, гипс, лапорец, сулфур, барит, магнезит, флуорит, андезит, гнајс, азбест, сите видови на глини и

- песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и бреговите на површинските водни тела (водотеци, езера и акумулации), собирниот кварц и други.

2. 60.000,00 денари за главен рударски проект за експлоатација на минералните сировини:

- архитектонско-украсен камен: мермер, гранит, габро, оникс, травертин, базалт, сијанит, бреча и други,
- минерални, термоминерални, термални води и минерални води и гас CO₂ и

- подземни води за пиење (изворски води, врела и издански води).

3. 120.000,00 денари за главен рударски проект за експлоатација на минералните сировини:

- металични минерални сировини и тоа: железо, манган, никел, хром, олово, цинк, бакар, волфрам, калај, платина, молибден, антимон, талиум, арсен, жива, сребро, злато и други видови на метали кои можат да се појават при експлоатација и

- техногени минерални сировини и тоа: минерални сировини кои настануваат во процесот на преработка на енергетските или металичните минерални сировини, вклучувајќи го и јаловинскиот отпад кој настанува при експлоатација и преработка на архитектонско-украсен камен.

4. 180.000,00 денари за главен рударски проект за експлоатација на минералните сировини:

- енергетски минерални сировини и тоа: сите видови на фосилни јаглени, јаглеводороди во цврста, течна и гасовита состојба, радиоактивни елементи (уран и торииум), сите видови на битуминозни и мастни шкрилци и други гасови кои се наоѓаат во земјата.

5. 20.000,00 денари за дополнителен рударски проект за експлоатација на минералните сировини:

- неметалични минерални сировини и тоа: варовник-калцит, варовник-доломит, кварц, кварцит, кварцен песок, дијабаз, фелдспат, лискун, дистен, дијатомејска земја, талк, опалска бреча, базалт, графит, перлит, туф, гипс, лапорец, сулфур, барит, магнезит, флуорит, андезит, гнајс, азбест, сите видови на глини и

- песок и чакал кои не се наоѓаат на коритата и бреговите на површинските водни тела (водотеци, езера и акумулации) и собирниот кварц.

6. 30.000,00 денари за дополнителен рударски проект за експлоатација на минералните сировини:

- архитектонско-украсен камен: мермер, гранит, габро, оникс, травертин, базалт, сијанит, бреча и други,

- минерални, термоминерални, термални води и минерални води и гас CO₂ и

- подземни води за пиење (изворски води, врела и издански води).

7. 60.000,00 денари за дополнителен рударски проект за експлоатација на минералните сировини:

- металични минерални сировини и тоа: железо, манган, никел, хром, олово, цинк, бакар, волфрам, калај, платина, молибден, антимон, талиум, арсен, жива, сребро, злато и други видови на метали кои можат да се појават при експлоатација и

- техногени минерални сировини и тоа: минерални сировини кои настануваат во процесот на преработка на енергетските или металичните минерални сировини, вклучувајќи го и јаловинскиот отпад кој настанува при експлоатација и преработка на архитектонско-украсен камен.

8. 90.000,00 денари за дополнителен рударски проект за експлоатација на минералните сировини:

- енергетски минерални сировини и тоа: сите видови на фосилни јаглени, јаглеводороди во цврста, течна и гасовита состојба, радиоактивни елементи (уран и торииум), сите видови на битуминозни и мастни шкрилци и други гасови кои се наоѓаат во земјата.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник, престанува да важи Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошката документација и рударски проекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/11).

Член 5

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-8591/1
1 септември 2015 година
Скопје

Заменик на Претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4526.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за пренесување право на сопственост на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.143/2015, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ

Во член 1 став 1 алинеја 1 од Одлуката, наместо бројот „5096/1“, треба да стои бројот „9506/1“.

Бр. 42-5684/2
4 септември 2015 година
Скопје

од Владата на Република
Македонија

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4527.

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 44 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006, 150/2010,100/2011, 20/2015 и 61/2015), објавува

ОГЛАС

- За избор на претседател на Основниот суд Берово

Кандидатите за избор на претседател треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и член 47 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010).

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул.„Вељко Влаховиќ“ б.б., во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“. Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на Република Македонија на следната адреса: <http://www.ssrn.mk/docs/formulari/prijava.doc>.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010). По однос на термините за полагање на тестовите, кандидатите ќе бидат дополнително известени од страна на Судскиот совет на РМ.

Трошоците за полагање на психолошкиот тест и тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.

Бр.08-1501/1
3 септември 2015 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

4528.

☐ Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 18.8.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Орах, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Орах, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Орах.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-13530/1
18 август 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

4529.

☐ Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 18.8.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Копанце, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Копанце, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина Копанце.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-13531/1
18 август 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

4530.

☐ Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 18.8.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Карамани, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Карамани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Карамани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-13532/1
18 август 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

4531.

☐ Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 18.8.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Далбеговци, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Далбеговци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Далбеговци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-13533/1
18 август 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

4532.

□ Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 18.8.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Завој, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Охрид.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Завој, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Завој.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-13534/1
18 август 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4533.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 33/2015), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“

бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 7.9.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 25,972
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 27,602
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 25,015
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 24,510
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 15,575

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 62,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 64,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 49,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	37,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 19,901

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	61,50	61,00	60,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	63,50	63,00	62,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	48,50	48,00	47,50
ЕЛ - 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	37,00	36,50	36,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 21,900
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,965
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,480
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 8.9.2015 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1627/1

7 септември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4534.

Врз основа на член 43, став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 33/2015) и член 43, став 1 и член 44 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр.143/2011, 78/2013 и 33/2015), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 4 септември 2015 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

1. Во Одлуката бр.02-909/1 од 06.09.2005 година, за издавање на лиценца за вршење на енергетската деј-

ност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 75/2005 и 159/2011), на „Лукоил Македонија“ ДООЕЛ Скопје, насловот на Одлуката се менува и гласи: „Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ)“.

2. Во точката 1. зборовите: „Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт“ се менуваат и гласаат: „Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ)“.

3. Точката 2 се менува и гласи:

„2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт се утврдени во Прилог 1. „Лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ)“ кој што е составен дел на оваа Одлука.“

4. Насловот на Прилогот 1. се менува и гласи: „Лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ)“.

5. Во Прилогот 1.

- во Точката 2 зборовите: „Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт“ се менуваат и гласаат: „Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ)“;

- во Точката 6 евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи: „НД-02.03.1/05.2/11.3/15“

- во Точката 9, во ставот 1 зборовите: „Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт“ се менуваат и гласаат: „Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ)“;

- Во точката 10:

а) потточката 1 се менува и гласи: „За вршење на енергетската дејност ќе се користат 6 подземни резервоари и тоа: 1 резервоар од 1320м³ за прием на Еуродизел БС (Д-Е V), 1 резервоар од 1320м³ за прием на Еуросупер БС 95, 1 резервоар од 1320м³ за прием на Еуросупер БС 98, 1 резервоар од 1320м³ за прием на Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), и 2 резервоара од по 100м³ за прием на Течен нафтен гас (ТНГ). Резервоарите се во сопстве-

ност на „Лукоил Македонија“ ДООЕЛ Скопје и се наоѓаат на КП.бр 128/6 КО Штип“.

б) во потточките 2, 3 и 4 зборовите „Трговија со нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт“ се менуваат и гласат: „Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ)“.

6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 11-57/1
4 септември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4535.

Врз основа на член 43, став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 33/2015) и член 43, став 1 и член 44 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр.143/2011, 78/2013 и 33/2015), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 4 септември 2015 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

1. Во Одлуката бр.02-908/1 од 6.9.2005 година, за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 75/2005 и 159/2011), на „Лукоил Македонија“ ДООЕЛ Скопје, насловот на Одлуката се менува и гласи: „Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ)“.

2. Во точката 1. зборовите: „Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт“ се менуваат и гласаат: „Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ)“.

3. Точката 2 се менува и гласи:

„2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт се утврдени во Прилог 1. „Лиценца за вршење на енергетската дејност Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и

Течен нафтен гас (ТНГ)“ кој што е составен дел на оваа Одлука.“

4. Насловот на Прилогот 1. се менува и гласи: „Лиценца за вршење на енергетската дејност Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ)“.

5. Во Прилогот 1.

- во Точката 2 зборовите: „Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт“ се менуваат и гласат: „Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ)“;

- во Точката 6 евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи: „НД-01.04.1/05.2/11.3/15“

- во Точката 9, во ставот 1 зборовите: „Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт“ се менуваат и гласат: „Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- Складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ)“;

- Во точката 10:

а) потточката 1 се менува и гласи: „За вршење на енергетската дејност ќе се користат 6 подземни резервоари и тоа: 1 резервоар од 1320м3 за прием на Еуродизел БС (Д-Е V), 1 резервоар од 1320 м3 за прием на Еуросупер БС 95, 1 резервоар од 1320 м3 за прием на Еуросупер БС 98, 1 резервоар од 1320 м3 за прием на Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), и 2 резервоара од по 100м3 за прием на Течен нафтен гас (ТНГ). Резервоарите се во сопственост на „Лукоил Македонија“ ДООЕЛ Скопје и се наоѓаат на КП бр 128/6 КО Штип.“.

б) во потточките 2, 3 и 4 зборовите „Складирање на нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт“ се менуваат и гласат: „Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ)“.

6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 11-58/1
4 септември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. Скопје
бул. Партизански одреди бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015155